

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОСНОВЕН СУД РЕСЕН  
Су.бр.215/15  
25.06.2015 година  
Р е с е н

Врз основа на член 88 од Законот за судовите и чл.142 од Законот за судска служба (Сл. весник на РМ бр.43/2014), Претседателот на Основен суд Ресен, Виолета Крстиновска, на ден 25.06.2015 година го донесе следниот:

**ПРАВИЛНИК  
ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА  
РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОСНОВЕН СУД РЕСЕН**

**I.**

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој Правилник се утврдува систематизацијата на работните места во Основен суд Ресен (во натамошниот текст Судот) ,содржината на работните задачи и обврски, одговорноста, потребните услови за засновање на работен однос за работно место и број на изршилите на работните задачи во судот.

**Член 2**

Под поимот работни задачи во смисла на овај Правилник се подразбираат сите работи и работни задачи што се потребни за остварување на функцијата на судот, освен оние што со закон и друг пропис се во надлежност на Претседателот или судија на овај суд.

**Член 3**

Овој Правилник се остварува со негова непосредна примена, како и преку спроведување на годишниот план и распоред за работа во Основен суд Ресен.

Работата во судот е организирана во два оддели и тоа: кривичен оддел и граѓански оддел.

Судско административната работа во рамките на одделите се извршува во судските писарници и тоа:

- во рамките на кривичниот оддел: кривичната писарница, прекршочната писарница, писарницата за извршување на кривични санкции, писарница за казнена

евиденција и писарницата за извршување на прекршочни санкции;  
-во рамките на граѓанскиот оддел: граѓанската писарница, писарницата за ВПП, и писарницата за платни налози.

Приемот на поднесоци, писмена, и други акти се врши во приемната писарница.

#### **Член 4**

Утврдувањето на работните места и условите потребни за извршување на работните задачи се врши врз основа на бројот на предметите во судот и потребата сите служби во судот да функционираат стручно и ажуарно.

#### **Член 5**

Покрај работите и работните задачи што ги извршуваат вработените во судската служба согласно овој правилник, по укажана потреба а по барање на Претседателот, сите вработени во судската служба се должни да вршат и други работи и работни задачи.

#### **Член 6**

Претседателот на судот оценува дали поради зголемен обем на работа и одредени организациони промени, има потреба од зголемување или намалување на бројот на работниците за извршување на одредени работи и работни задачи и превзема мерки за изменување или дополнување на овој правилник.

### **II.**

#### **РАБОТНИ МЕСТА ВО СУДСКАТА СЛУЖБА НА ОСНОВЕН СУД РЕСЕН И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НИВНО ИЗВРШУВАЊЕ**

#### **Член 7**

Во зависност од работите што ги извршуваат, судската служба во Основен суд Ресен ја сочинуваат: судски службеници, лица вработени за извршување на технички и помошни работи и судска полиција.

#### **III. РАБОТНИ МЕСТА НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

## Член 8

Работните места на судските службеници се класифицираат во следните категории:

### II. КАТЕГОРИЈА „Б“ РАКОВОДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

### III. КАТЕГОРИЈА „В“ СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

### IV. КАТЕГОРИЈА „Г“ ПОМОШНО-СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

## Член 9

Во рамките на секоја категорија на судските службеници се утврдени повеќе нивоа на работни места кои дополнително се описуваат со звање, согласно стручните квалификации, работното искуство и посебните работни компетенции, како следува во изложениот табеларен преглед:

### II. КАТЕГОРИЈА „Б“ РАКОВОДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

Ред. Бр.	Нивоа и звања на судските службеници	Број на изврши тели	Стручни квалификации	Работно искуство	Посебни работни компетенции
1.	<b>Б4-четврто ниво РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛ</b>	1	Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правен факултет и положен правосуден испит	Најмалку 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 години работно искуство во струката, од кои најмалку 2 години на раководно	Положен испит за административно управување, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија

			работно место во приватен сектор	(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 10 став 4 алинеја 2 од Законот за судска служба	
2.	<b>Б4-четврто ниво РАКОВОДИТЕЛ НА ОДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИКА</b>	1	Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од соодветна област	Најмалку 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 години работно искуство во струката, од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор	Положен испит за административно управување, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 10 став 4 алинеја 2 од Законот за судска служба

### III. КАТЕГОРИЈА „В“ СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

Ред. број	Нивоа и звања на судските службеници	Број на извршители	Стручни квалификации	Работно искуство	Посебни работни компетенции
	<b>В1- прво ниво</b>				
1.	<b>ВИШ СУДСКИ</b>	1	Стекнати 300 кредити според ЕКТС или	Најмалку 3 години работно	Активно познавање на компјутерски програми за

	<b>СОВЕТНИК</b>		завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит	искуство во струката	канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба	
2.	<b>СУДСКИ СОВЕТНИК</b>	1	Стекнати кредити ЕКТС завршен степен, правен факултет и положен правосуден испит	300Најмалку според 3 години или работно VII/1искуство правено иструката	Најмалку 300Најмалку според 3 години или работно VII/1искуство правено иструката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
3.	<b>ВИШ СУДСКИ СОРАБОТНИК</b>	1	Најмалку кредити ЕКТС завршен степен	300Најмалку според 2 години или работно VII/1искуство правено	Најмалку 300Најмалку според 2 години или работно VII/1искуство правено	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други

			факултет положен правосуден испит	иструката	посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
<b>4. СУДСКИ СОРАБОТНИК</b>	<b>В3-трето ниво</b>	<b>4</b>	Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 правен факултет и во положен правосуден испит	Најмалку 1 година работно искуство	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
<b>5. СОРАБОТНИК ВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИКА</b>	<b>В3-трето ниво</b>	<b>1</b>	Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Технички факултет (електро	Најмалку 1 година работно искуство	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени

			или машински факултет) или друг факултет од соодветна област		во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
6.	<b>В3-трето ниво СОРАБОТНИК ВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНО- ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ-СМ ЕТКОВОДИТЕЛ</b>	1	Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Економски факултет, или факултет од соодветна област	Најмалку 1 година работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
7.	<b>В4-четврто ниво ПОМЛАД СУДСКИ СОРАБОТНИК</b>	1	Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет	Со или без работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на

					работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
8.	<b>В4-четврто ниво ПОМЛАД СОРАБОТНИК - ИНФОРМАТИЧАР</b>	1	Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Технички факултет (електро или машински факултет) или друг факултет од соодветна област	Со или без работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
9.	<b>В4-четврто ниво ПОМЛАД СОРАБОТНИК -ПРЕВЕДУВАЧ</b>	1	Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Педагошки факултет или факултет од соодветна област	Со или без работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно

					место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
--	--	--	--	--	--

#### IV. Категорија „Г“ ПОМОШНО - СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

P. бр . .	Нивоа и звања на судски службеници	Број на извршители	Стручни квалификации	Работно искуство во струката	Посебни работни компетенции
1.	<b>Г1- прво ниво САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ВОДИТЕЛ НА ПИСАРНИЦА</b>	2	Најмалку више или средног образование	Најмалку 3 години работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
2.	<b>Г1-прво ниво САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ –</b>	1	Најмалку више или средно образование	Најмалку 3 години работно искуство во	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско

	<b>СМЕТКОВОДИТЕЛ</b>		струката	работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
3.	<b>Г2-второ ниво ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ - ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА</b>	3	Најмалку Више или средногодини образование од соодветна област	Најмалку 2 години работно искуство во струката
4.	<b>Г2-второ ниво ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ - БЛАГАЈНИК</b>	1	Најмалку Више или средногодини образование од соодветна област	Најмалку 2 години работно искуство во струката

					компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
5.	<b>Г2-второ ниво ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ – АРХИВАР-ЕКОНОМ</b>	2	Најмалку Вишето или средното образование од соодветна област	Најмалку 2 години работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
6.	<b>Г3-трето ниво СУДСКИ РЕФЕРЕНТ ДАКТИЛОГРАФ</b>	5	Најмалку Вишето или средното образование	Најмалку 1 година работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за

					систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
7.	<b>Г3-трето ниво СУДСКИ РЕФЕРЕНТ ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА</b>	3	Најмалку Вишото или средно образование	Најмалку 1 година работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
8.	<b>Г4-четврто ниво ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ</b>	5	Најмалку вишото или средно образование	Со или без работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за

				соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
--	--	--	--	--

## 1.

### **КАТЕГОРИЈА Б – РАКОВОДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ**

#### **ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ**

##### **Член 10**

##### **Б-4 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛ**

Раководи со судската служба во оддел; ја организира, насочува и координира работата во врска со постапувањето со судските предмети во одделот; врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите; ги распоредува работите и задачите на вработените во судската писарница во рамките на одделот и на стручните судски службеници распоредени во одделот; им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на работите и задачите и го следи текот на извршувањето на истите; го следи навременото, законито и квалитетното вршење на работните задачи што се вршат во одделот; дава извештај за реализација на работа на одделот; изготвува периодични и годишни извештаи за работата во одделот; дава предлози за обуки за стручно усовршување; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделот; врши оценување на работата на судските службеници во одделот; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на судот. За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1степен, Правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 години работно искуство во струката, од кои најмалку 2 години на

раководно работно место во приватен сектор.

Посебни работни компетенции:

Положен испит за административно управување, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 10 став 4 алинеја 2 од Законот за судска служба.

## Член 11

### Б-4 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИКА

Раководи со одделението; ја организира и координира работата од областа на информатичко-технолошки и стручно оперативни работи; Раководи со одржување на хардверот; целата компјутерскаопрема и компјутерската мрежа и се грижи за нивно функционирање, раководи со одржување на софтверот, развива нови програми; раководи со интернетската конекција на судот, одговара за заштита на податоците од софтверот, превенции од вируси, доделување на правата на корисниците на системот и заштита на истиот; се грижи за поврзување на корисниците на системот со повисоките истанци, врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите; ги распоредува работите и задачите на вработените во рамките на одделението; им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на работните задачи и го следи текот на извршувањето; одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите што се вршат во одделението; остварува редовни контакти со другите раководни судски службеници и разменува информации и искуства; изготвува периодични и годишни извештаи за работата во одделението; дава предлози за обуки за стручно усовршување; врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделението; врши оценување на работата на вработените во одделението; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на судот. За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од соодветна област. Најмалку 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 години работно искуство во струката, од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор.

Посебни работни компетенции:

Положен испит за административно управување, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 10 став 4 алинеја 2 од Законот за судска служба.

## Член 12

### **Б-4 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ**

Раководи со одделението; ја организира и координира работата од областа на материјално-финансиското работење на судот и благајната; одговара за работењето на судот со туѓите средства кои судот ги прима од други органи и поединци како судски депозит (готови пари или вредности наменети за определена цел (краткорочно чување-привремен депозит и долгорочно чување-редовен депозит) ; врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите и тоа секојдневно врши контрола и увид во изводите за состојбата на сметките на судот; се грижи за деловничкото работење на вработените во овој оддел (книговодителот-сметководителот, благајникот и економот); се грижи за работењето на благајната на судот по компјутерската програма за водење на книgovodstvo и изготвување на платите на вработените, води евиденција на исплатени и неисплатени обврски на судот по ставки и детален извештај за тоа еднаш на 15 дена доставува на Претседателот на судот и Судскиот администратор; ги распоредува работите и задачите на вработените во рамките на одделението; им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на работните задачи и го следи текот на извршувањето; одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите што се вршат во одделението; остварува редовни контакти со другите раководни судски службеници и разменува информации и искуства; изготвува периодични и годишни извештаи за работата во одделението; дава предлози за обуки за стручно усовршување; врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделението; врши оценување на работата на вработените во одделението; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на судот. За својата работа одговара пред претседателот на судот.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од соодветна област. Најмалку 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 години работно искуство во струката, од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор.

**Посебни работни компетенции:**

Положен испит за административно управување, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 10 став 4 алинеја 2 од Законот за судска служба.

### **III. КАТЕГОРИЈА В – СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ**

## ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ

### Член 13

#### B1-ВИШ СУДСКИ СОВЕТНИК

Самостојно извршува најсложени работи и работни задачи што се вршат во одделот во кој е распореден, кои се однесуваат на правни и процесни работи во постапувањето по предметите и изготвувањето на нацрт одлуките; континуирано ги следи прописите; учествува во подготовкa на реферати од одредена правна област што се во надлежност на судот; изготвува материјали за семинари и советувања на кои учествува; подготвува информации, анализи и прегледи за одделни правни прашања од овие области заради изготвување на нацрт одлуки; ја следи практиката на судот и ги проучува судските одлуки; учествува на советувања, семинари и средби во врска со разгледувањето на правни прашања и примената на законите по однос на работата на судството; ги применува постојните информатичко технолошки системи; се грижи за ефикасноста на ангажманот на персоналот во судската служба, помага во кординаирањето и организирањето на работата во судските писарници, ја организира и следи работата на доставната служба, издава потврди за потребите на вработените со податоци за работниот стаж и висината на платата, како и друга документација од нивните персонални досиеја; ги толкува и дава свое мислење во врска со законите од областа на вработувањето; ја подготвува документацијата за вработување на нови кадри и за одјавување на службеници на кои по разни основи им престанува работниот однос; ги води имениците на судските преведувачи и толкувачи; планира и учествува во одржување на едукации за воведување на новите вработени во работата; врши контрола над работењето во судските писарници и дава насоки на вработените во остварување на работните задачи, врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот судски службеник, раководителот на одделот и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

### Член 14

#### B1-СУДСКИ СОВЕТНИК

Врши сложени работи и работни задачи што се вршат во советот во кој е распореден; ги следи и проучува законите и другите прописи и општи акти; помага во изготвување на сентенци за Судскиот билтен; соработува со судиите по предметите од сложена правна природа; помага во подготвување на материјали за советувањата што ги организира судот и учествува во нивно организирање; присуствува на судења; изготвува нацрт одлуки, изготвува записници; постапува по претставки и предлози; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усвршување; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 15**

### **B1-СОВЕТНИК-ИНФОРМАТИЧАР**

Врши сложени работи и задачи од областа во која е распореден, а кои се однесуваат на информатичката технологија; помага во рамките на одделението; ја организира и координира работата од областа на информатичко-технолошки и стручно оперативни работи; помага во одржување на хардверот, целата компјутерска опрема и компјутерската мрежа и се грижи за нивно функционирање, интернетската конекција на судот; за заштита на податоците од софтверот; се грижи за поврзување на корисниците на системот со повисоките истанци, одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите што се вршат во одделението; дава предлози за обуки за стручно усвршување; врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделението; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на одделението за информатика и претседателот на судот.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од областа на информатиката, Технички факултет (електро или машински), или друг факултет од

соодветна област. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска.

## Член 16

### **В2-ВИШ СУДСКИ СОРАБОТНИК**

Ги извршува помалку сложените работи и задачи што се вршат во одделот односно советот; учествува во изготвување и помага во подготвување разни материјали, информации и стручни анализи, ги проучува правните прашања во врска со непосредната работа по предметите во судот; помага во изготвува сентенци за Судскиот билтен; изготвува информации во врска со одредени прашања; присуствува на седници на судските оддели; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усовршување; присуствува на судењата и води книга за текот на судењето; му помага на судијата при проучување на предметите и на разни спорни прашања, изготвува нацрт одлуки доверени од судијата со кој е распореден да работи; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 2 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 17

### **В3-СУДСКИ СОРАБОТНИК**

Ги извршува помалку сложените работи и задачи кои се вршат во одделението и одделот, а кои се однесуваат на подготвителни работи во врска со нормативно правни, управни, информативно документациони, како и стручно оперативни работи врз основа на конкретни упатства во определување на практиките на одделот; присуствува на судење и води записинци во текот на судењето; присуствува на седници на судскиот оддел; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усовршување, изготвува нацрт одлуки;

присуствува на судењето и води записи во текот на судењето, му помага на судијата при проучување на предметите и на разни спорни прашања, присуствува на седниците на судскиот оддел, изготвува нацрт сентенци што се објавуваат во судскиот билтен, ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судијата и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

#### **Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

#### **Посебни работни компетенции:**

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

### **Член 18**

#### **ВЗ-СОРАБОТНИК-ИНФОРМАТИЧАР**

Ги извршува помалку сложените работи и задачи кои се вршат во одделението и одделот, а се однесуваат на одржување на хардверот, целата компјутерска опрема и мрежата за нејзино непречено функционирање; преземање на секојдневни активности за функционално користење на АКМИС, контрола на останатите корисници на АКМИС-от од делокругот на нивната работа, изготвување на потребни извештаи во врска со АКМИС-от, одржување на програмите: заштита на податоците, подесување на параметрите за програмите кои се инсталирани, инсталирање на нови програми; безбедносно осигурување на системот, за заштита на податоците на повеќе локации и медиуми, превенција и чистење вируси, доделување на правата на корисниците на системот врз хардверот и програмите, заштита од хакери и слично; развој на нови програми подготовкa на програми за користење на разни делови од делокругот на работата на Судот; што пошироко кристиење на компјутерската опрема, обезбедување на контролен пристап до компјутерската опрема и податоци; модернизирање на компјутерската опрема и програмите постојано одржување и обновување на целата опрема; одржување на системот на софтверот во текот на работата; пријавување на дефекти и подготовкa на планови за буџет за потребите материјали за функционирање на системот; пратење на подобрување на софтверот; прибирање на податоци од јавни бази интернет од други институции а во интерес на судството; планови за одржување и планови за катастрофи; сорботка со информатичарот во базата на податоци на ниво на судството; вршење на обуки на вработените за користење на системот и програмите кои се инсталирани, активно учество во организирањето на анкетите за испитување на јавното мислење за судот и вработените во судот; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши други работи утврдени со

актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на одделението за информатика и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Технички факултет (електро или машински факултет) или друг факултет од соодветна област. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 19

### **В3 - СОРАБОТНИК ВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНО -ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ-сметководител**

Врши работи од областа на материјално-финансиското работење на судот, одговара за работењето на судот со туѓите средства кои судот ги прима од други органи и поединци како судски депозит (готови пари или вредности наменети за определена цел (краткорочно чување-привремен депозит и долгорочно чување-редовен депозит) ; врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите и тоа секојдневно врши контрола и увид во изводите за состојбата на сметките на судот; работи по компјутерската програма за водење на книgovodство и изготвување на платите на вработените, води евидентија на исплатени и неисплатени обврски на судот по ставки и детален извештај за тоа еднаш на 15 дена доставува на Претседателот на судот; одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите што се вршат во одделението; остварува редовни контакти со другите судски службеници и разменува информации и искуства; изготвува периодични и годишни извештаи за работата; дава предлози за обуки за стручно усовршување; врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководен судски службеник и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Економски факултет, или факултет од соодветна област. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни

места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 20**

### **В4-ПОМЛАД СУДСКИ СОРАБОТНИК**

Врши наједноставни работи врз основа на конкретни упатства и насоки, со постојан надзор, контрола и насоки на судијата односно претседателот на советот; врши работи и работни задачи заради стекнување практика во сите области од надлежност на судот; учествува на расправи и претреси и изготвува нацрт одлуки; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судијата и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет. Со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 21**

### **В4-ПОМЛАД СОРАБОТНИК - ИНФОРМАТИЧАР**

Ја одржува судската компјутерската опрема и инсталација под надзор на раководителот на одделот за информатика, прати и превзема дејствија за подобрување на софтверот, ги одржува програмите во смисла на заштита на податоците, подесување на програмите кои се инсталирани и инсталира нови програми.Заштитата на податоците ја врши на повеќе локации и медиуми, прави заштита од хакерски упади во информатичкиот систем,врши доделување на правата на корисниците во системот, води евидентија на корисниците на системот, одржува обуки на судиите и другите судски службеници и го следи нивото на нивната обученост во користењето на програмите, ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на одделението за информатика и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Технички факултет (електро или машински факултет) или друг факултет од соодветна област. Со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 22

### **В4-ПОМЛАД СОРАБОТНИК –ПРЕВЕДУВАЧ**

Врши преведувањата на сите писмена во судот на соодветниот јазик согласно неговата стручност; врши доставување на писмената со соодветна доставна книга и води сметка за нивно навремено доставување и соодветен прием во судот; учествува во процесите каде е потребно да се врши сослушување на лице на соодветниот јазик – преведување; врши толкување на писмената примени во судот напишани на соодветниот јазик; врши најдоставни работи врз основа на конкретни упатства и насоки, со постојан надзор, контрола и насоки на судијата односно претседателот на судот; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судијата и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел, судијата и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Педагошки факултет или факултет од соодветна област. Со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## **IV.КАТЕГОРИЈА Г ПОМОШНО - СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ**

### **ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ**

## Член 23

## **Г1-САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ВОДИТЕЛ НА ПИСАРНИЦА**

Ја организира и координира работата на судската писарница; ја организира и координира работата за вршење на упис на пооделни уписници, регистри, контролите и други книги предвидени согласно Судскиот деловник за работата на конкретниот оддел; управува со движењето на предметите со примена на постојните информатичко технолошки системи; ја врши автоматската распределба на предметите и е одговорен за истата, заведува, разведува и архивира предмети; става архивски знаци на предметите и ги подготвува за архивирање; огласува правосилност, експедира жалби и ги подготвува предметите за доставување по жалба, следи и применува одделни прописи и акти на судот за канцелариско и архивско работење; ракува со печатите и штембилите и се грижи за нивно чување; подготвува и обработува статистички податоци како основа за изготвување на извештаи; раководи со работата на одделот и се грижи за навремено и одговорно извршување на работните задолженија на одделот, води евиденција за предметите вратени од судиите; врши преглед на приемна пошта, врши прием на странки, врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку више или средно образование. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 24**

## **Г1-САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ -СМЕТКОВОДИТЕЛ-КНИГОВОДИТЕЛ**

Врши работи од областа на материјалното и финансиското работење, води финансиско книgovodstvena evidencija (analitichka i sintetichka) i po kopirna metoda i единствен konten plan i toa knigovodstvo работна заедница i knigovodstvo na funkciya na organot; prima dokumentacija shto mora da se evidentiira vo dvete knigovodstveni evidencii i odgovoren za ispravnost na istata od finansiska i materijalna strana; kontira dokumentacija i составува налог за книжење и истата ја раскнижува во картотека и финансиски evidencii; odgovoren e za sите evidencii vo smisla na ažurnost i vistinitsost na vnesenite podatoци; knigi nalazi na sudot po izvodi, specifikacii, fakturi i kasov izvешtaaj; prima naredbi za isplata, составува virmanski nalazi za nagrada na sudii, portnici, veshti лица, tolkuvachi i dr.; води евиденција за наменски

средства и средствата за наменски расходи на судот; изготвува пресметки за материјални расходи од посебна намена; одговорен е за печатите за кои е задолжен; води материјално книgovodство по артикли за набавките на потрошниот материјал и резервите на канцеларискиот материјал, обрасци, гориво и мазиво; води книgovodство на основните средства по артикли; води евиденција за ситниот материјал во употреба; води евиденција, пописни листи за основните средства и ситниот инвентар по места и локација; прима документација за извршените набавки, утврдува исправност на истите од финансиско сметководствена страна и составува вирмански налози за исплата на стасани фактури; прима документација за трошењето на канцелариските материјали, обрасци, книги и потрошен материјал, гориво и мазиво, врши усогласување на картотеката на материјалното книgovodство со картотеката на економатот; врз основа на извршениот попис на крајот на деловната година утврдува дали стварната состојба е соодветна на книgovodствената; за секое основно средство и сите инвентар пресметува и книги годишен книgovodствен отпис; за секое основно средство пресметува и книги годишка ревалоризација и утврдува вкупен годишен износ на ефектите од истите; води евиденција на постојниот и повремениот депозит во судот, ги книги изводите во книгата за депозити, отвара и сложува практики сравнувајќи со депозитната книга и прима решенија за исплата на депозитот; изготвува предлог-програма за одобрување на средствата од Буџетот на Републиката за работа на органот; врши контрола на целокупната документација за финансиското и материјалното работење и ги следи прописите од овие области; врши контрола на средствата пристигнати на жиро сметката на Судот; врши други работи и работни задачи доверени од Претседателот; дава потребни извештаи и финансиски податоци по барање на Претседателот на Судот како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку више или средно образование од соодветна област. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работење место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 25**

### **Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -БЛАГАЈНИК**

Во делокругот на своето работење врши работи од областа на материјално финансиското работење, изготвува месечна пресметка за плата на вработените, боледување породилни отсуства, административни забрани по судски решенија, потрошувачки кредити и други кредити, изготвува предлог информации и предлог извештаи за движење на платите и за трошење на средствата, води и составува

касов извешај за касовото готовинско работење, води личен картон за остварено работо место и лични примање на вработените на образецот специјално составен за таа намена, на крајот од годината составува образец М-4 за вработените и го доставува до подрачната единица за здравствено и социјално осигурување; пополнува податоци за обрасците што се во врска собарањата за остварување право на пензија (податоци за лични примања работен стаж и слично – изготвува мечни, тромесечни полугодишни и годишни статистички извештаи што се во врска со вработените, нивните плати, а со кои податоци располага благајната, пополнува податоци во обрасците – потврди за висината на нето плата заради остварување на право на исплата на надомест за боледување и нега на лица кои исплати ги надоместува Фондот за здравствено и социјално осигурување, секој месец исполнува образец за личните примања, задршки од плата и истиот заедно со налог за исплата на платата го доставува на секој вработен, води евиденција преку укоричен дневник и картичка за девизни депозити; ги чува ефективните и девизните депозити во касата до нивната уплата во банка или вракање по налог на судиите, прима на чување тестаменти и неготовински депозити, прима решенија и врши испалата на надоместокот за дежурства на судиите, дактилографите, возачите, судиите поротници, вештите лица, сведоците, и други лица кои постапуваат по наредба на судот, изготвува разни други извештаи и показатели по барање на судскиот администратор, врши и други работи и работни задачи за потребите на судот, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката

**Посебни работни компетенции:**

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работење, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 26**

### **Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА**

Во делокругот на своето работење ја извршува работата во судската писарница и другите организациони единици каде е распореден; презема дејствија кои се однесуваат на управувањето со движењето на предметите; ги применува постојните информатичко технолошки системи; работи со странки; врши експедиција на судските одлуки и други писмена преку пошта, преку службено лице на судот и по електронски пат; помага при здружување на поднесоци, покани и доставници, помага при формирањето на предмети во папки и ги заведува во именик; помага

при вршењето на експедиција на предмети како и целокупната евиденција од соодветната материја; помага во подготвување на предметите по жалба и архивира свршени предмети, испраќа опомени, налози за такса и решенија за наплата на такса, помага во подготовкa на предмети по вонредни правни лекови, врши попис и средување на списите по предметите; врши информативно документациски работи; се грижи за одржување на судската зграда; врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 27**

### **Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -АРХИВАР-ЕКОНОМ**

Во делокругот на своето работење врши работи од областа на канцелариското и архивското работење, води грижа за архивскиот фонд на судот, врши прием на завршените предмети, ги средува по години и ги архивира, по потреба и по налог издвојува предмети по барање на судовите, странките и другите органи а по претходно одобрување од Претседателот на судот, врши обележување во уписникот на списите што се доставени на увид во судската зграда или надвор од неа, се грижи за уредно архивирање на предметите од сите оддели и за навремено излачување на регистратурниот материјал, ја средува архивата и се грижи за нејзината уредност, води список за издадени предмети од архива, изготвува архивски примероци од архивската граѓа од трајна вредност, изготвува пописни листи на граѓата од трајна вредност, изготвува листи на категории на документарен материјал со рокови на нивно чување; прави план на архивски знаци за распоредување на завршени предмети, ги следи прописите од Законот за архивска граѓа и сите негови измени, соработува, разменува и отстапува архивска граѓа на надлежната институција, чува, стручно одржува и презема технички и технолошки мерки за заштита на архивската граѓа, се грижи за одржување на судската зграда, опремата и инвентарот, води компјутерска евиденција на севкупниот канцелариски материјал и другите стоки во економатот на судот, во компјутерската евиденција ги внесува видот и количините на стоките по склучени договори со добавувачи кои добиле во постапка за јавни набавки, дневно прави внесување на приемниците на стоки во компјутерската евиденција; издава канцелариски материјал на судските референти и другите вработени и за секој излез на стоката од економатот изготвува излезница, дава неделни извештаи за состојбата на количините во економатот,

врши набавка на основни средства, потрошни материјали и друг материјал за потребите на Судот; соработува со книговодителот-сметководител на судот по однос на материјалното книговодство за набаките во судот, ги следи новините во магацинското работење, односно врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 28

### **ГЗ- СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА**

Во делокругот на своето работење ја извршува работата во судската писарница и во другите организациони единици каде е распореден; презема дејствија кои се однесуваат на управувањето со движењето на предметите; ги применува постојните информатичко технолошки системи; работи со странки; врши експедиција на судските одлуки и други писмена преку пошта, преку службено лице на судот и по електронски пат; помага при здружување на пошта, поднесоци, покани и доставници, помага при формирањето на предмети во папки и ги заведува во именик; помага при вршењето на експедиција на предмети како и целокупната евиденција од соодветната материја; помага во подготвување на предметите по жалба и архивира свршени предмети, испраќа опомени, налози за такса и решенија за наплата на такса, помага во подготовкa на предмети по вонредни правни лекови, врши попис и средување на списите по предметите, врши и други документациски работи и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот .

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку Више или средно образование. Најмалку 1 година работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто

користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

### **Член 29**

#### **Г3- СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ДАКТИЛОГРАФ**

Во делокругот на своето работење ги применува постојните информатичко технолошки системи; учествува на претреси, расправи и рочишта како записничар, насрочува предмети, ја прима и распоредува поштата во предметите, го води записникот за судење, пишува одлуки, врши експедиција на одлуките, прави попис на списите и го средува предметот за во писарница, врши други административно технички работи во врска со предметите; по потреба изготвува одлуки и со соработниците, советниците, се грижи за одржувањето на компјутерската техника, врши други работи и работни задачи што ќе му бидат доверени од претседателот , врши документациски работи и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот .

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку Вишо или средно образование. Најмалку 1 година работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

### **Член 30**

#### **Г4- ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ДОСТАВУВАЧ**

Во делокругот на своето работење извршува работи достава на покани, тужби, предлози, обвинителни акти, одлуки и други писмена на судот и тоа во градот и во судската зграда; во вршењето на доставата на судските одлуки и покани ги следи законските одредби од процесните закони кои се однесуваат на вршење на достава на странки, повикува странки по барање на Претседателот на судот, судијата; води секојдневна евидентија за примените и доставените покани и други судски писмена, подига поштенски пратки од пошта, врши и внатрешна достава на предмети и други материјали, се грижи за основните средства за работа кои му се доверени за вршење на службата, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги

довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот. За својата работа одговара пред раководителот на судски оддел и претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку више или средно образование. Со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

#### **IV.РАБОТНИ МЕСТА НА ЛИЦАТА КОИ ВРШАТ ТЕХНИЧКИ И ПОМОШНИ РАБОТИ ВО ОСНОВЕН СУД КРУШЕВО**

<b>1.</b>	<b>ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА</b>	<b>1</b>	<b>Најмалку средно образование</b>	<b>Со или без работно искуство</b>
<b>2.</b>	<b>ХАУСМАЈСТОР ЛОЖАЧ НА ПАРЕН КОТЕЛ</b>	<b>1</b>	<b>Најмалку средно стручно образование од соодветна област</b>	<b>Со или без работно искуство</b>
<b>3.</b>	<b>ХИГИЕНИЧАР</b>	<b>2</b>	<b>Средно образование или основно образование</b>	<b>Со или без работно искуство</b>
<b>4.</b>	<b>ВОЗАЧ</b>	<b>1</b>	<b>Најмалку средно образование и да поседува дозвола „Б,, категорија подолго од една година</b>	<b>Со или без работно искуство</b>

#### **Член 31**

#### **ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА**

Посредува во воспоставување на телефонски врски, должен е веднаш да одговори на повик од вработените од судската зграда за воспоставување на бараната

телефонска врска, брзо да одговори на надворешните телефонски повици и да ја воспостави бараната телефонска врска, ракува со телефонската централа, се грижи за исправноста на централата, врши други работи по налог на Претседателот на судот. За својата работа одговара на Претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:  
Најмалку средно образование. Со или без работно искуство.

### **Член 32**

#### **ХАУСМАЈСТОР, ЛОЖАЧ НА ПАРЕН КОТЕЛ**

Во предгрејната сезона го припрема системот за парно греене и се грижи за неговата исправност, во грејната сезона се грижи за нормалното функционирање на системот за парно греене, како и редовно затоплување на работните простории, врши вообичаени поправки на инсталациите за парно греене, врши прием на гориво, го контролира дотурот и го потврдува приемот на гориво, врши контрола врз работата на котелот и на сите уреди и опрема во врска со парното затоплување, одговорен е за работата на котелот според нормите пропишани за неговото работење особено за неговата исправност, ги превзема соодветните мерки за заштита на инсталацијата од евентуално занрзнување во неработните денови на судот, должен е да се придржува кон мерките за заштита при работа, ја одржува хигиената во котларата, ја одржува во исправна состојба инсталацијата за парно греене, водоводната инсталација, се придржува на работното време кое е договорено со судскиот администратор, за текот на грејната сезона, за време на негрејната сезона ја одржува зелената површина околу судот и ги врши сите други работи со кои ќе биде задолжен од страна на Претседателот на судот.

За својата работа одговара на Претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:  
Најмалку средно стручно образование од соодветна област. Со или без работно искуство.

### **Член 33**

#### **ХИГИЕНИЧАР**

Ја одржува хигиената во работните простории, ходниците, судниците и скалилата, тоалетите го чисти и одржува мебелот во просториите во судот, ги чисти прозорите во судот, води грижа за економично користење на средствата за одржување на хигиена, ги одржува цвекињата во судот, се грижи за хигиената пред и околу судската зграда, врши и други работи од делокругот на ова работно место по наредба на Претседателот на судот. За својата работа одговара на Претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:  
Средно образование. Со или без работно искуство.

### **Член 34**

## ВОЗАЧ

Управува со службените возилата сопственост на судот и врши превоз за службени потреби на: Претседателот на судот, а по негова дозвола и на :судиите и другите судски службеници

Води евиденција за помината колометража, потрошено гориво, мазиво и друго ,за возилата за кои е задолжен.

Врши поправка на возилата и врши замена на резервни делови за кои не е потребен специјализиран сервис за одредената марка на возилото.

Врши и други работи за потребите на судот по налог на Претседателот на судот.  
За својата работа одговара пред Претседателот на судот.

Потребна стручна подготовка :

. Најмалку средно образование и да поседува дозвола „Б“, категорија подолго од една година. Со или без работно искуство.

## V. РАБОТНИ МЕСТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Ред. Бр.	Работни места	Број на извршители	Стручни квалификации	Работно искуство	Посебни работни компетенции
1.	<b>КОМАНДИР НА СУДСКА ПОЛИЦИЈА</b>	1	Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет	Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или

					германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од Законот за судска служба
2.	<b>ПРИПАДНИК НА СУДСКА ПОЛИЦИЈА</b>	4	Најмалку средно образование, како и да ги исполнува посебните услови од чл.119 од Законот за судска служба	Со или без работно искуство	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски),со соодветен степен на познавање согласно со член 119 став 1 алинеја 7 од Законот за судска служба

### Член 35

#### КОМАНДИР НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Командирот на судската полиција командува и издава писмени или усни наредби на припадниците на судската полиција за извршување на службени работи или задачи. Усна наредба може да издаде преку телефон или курир само во случај кога не може да биде издадена писмено. Припадникот на судската полиција кога ќе прими усна наредба, може да бара од командирот наредбата дополнително писмено да се потврди. Наредбите што ги издава командирот треба да бидат потполни, јасни и навремени, така што припадникот на судската полиција може да ги сфати и разбере.-Командирот кога издава наредба треба да обезбеди средства за успешно извршување на задачите. По извршената наредба, припадникот треба да му поднесе извештај на командирот кој ја издал наредбата. Извештајот се поднесува во писмена форма. За својата работа одговара пред Претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет.  
Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од Законот за судска служба.

## Член 36

### **ПРИПАДНИК НА СУДСКА ПОЛИЦИЈА**

Се грижи за редот и одржување на дисциплината во судската зграда, како и во непосредната близина, според условите утврдени со Закон и правилата за вршење на работите на судската полиција, учествува во откривањето и отстранувањето на опасности кои можат да го нарушат работењето на судот и ги отстранува од судската зграда лицата кои не учествуваат во постапката, а го нарушуваат редот во неа, одбива напад со кој непосредно се загрозени безбедноста или животот на службените лица и други лица вработени во судот, - се грижи за безбедноста на просториите и имотот на судот после завршувањето на работното време, за физичко обезбедување на судската зграда, должен е да се придржува на планот и упатствата предвидени со посебен акт на судот при пожари и други елементарни непогоди, превзема дејствија за отстранување на последиците, превзема дејствија за отстранување на лица кои се обидуваат насилено да влезат во судската зграда или го оштетуваат имотот или зградата, врши и други работи поврзани со физичко обезбедување на зградата и имотот, како и други работи кои ќе му бидат доверени од Претседателот на судот. За својата работа одговара пред Претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку средно образование, како и да ги исполнува посебните услови од чл.119 од Законот за судска служба. Со или без работно искуство.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 119 став 1 алинеја 7 од Законот за судска служба.

## **VI.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 37**

Овој Правилник стапува во сила осмиот ден од денот на добиената согласност од Советот за судска служба.

Со стапување во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за систематизација на работните места во Основниот суд Ресен, Су.бр.118/14 од 03.03.2014 година .

Основен суд Ресен  
Претседател,  
Виолета Крстиновска